



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Стручен престој во АКХ-Виена (патолошка бременост)

***Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје
Универзитетска Клиника АКХ- Виена
(Април 2014)***

д-р Иво Каев

23.07.2015



www.mzh.gov.mk



Патолошка бременост





- Еден од најстарите Универзитет во Европа формиран 1365 година
- Од 2004 комплетно реновиран и преселен
- Составен од 27 Клиники и 3 институти
- Вработени се повеќе од 1500 лекари кои во 2014 третираше преку 600 000 пациенти и направиле над 50 000 операции





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.mzh.gov.mk



- Клиниката за Гинекологија и Акушерство поделена е на 3 одделенија
 - Родилни сали и фето-матернална медицина
 - Општа гинекологија и гинеколошка онкологија
 - Гинеколошка ендокринологија и репродуктивна медицина







- За време на мојот престој бев распределен на одделение за Патолошка бременост под менторство на Проф Лангер





- Одделнието има 12 кревети и третира бремености помеѓу 23 г.н и 28 г.н
- Во АКХ годишно има околу 5000 породувања од кои половината се со царски рез
- Две операциони сали за царски рез (едната за елективни)
- Процентот на царски рез на ниво на Австрија е 30%
- Во Австрија дозволен е царски рез на барање на пациентката







- Во однос на терпија и третман
 - Секојдневно се прават две визити на одделението, истите се снимаат со диктафон
 - Основна ултрасонографија се прави на одделението доколку има потреба на за подетлана евалуација пациентките се праќаат кај специлист за фето-матернална медицина
 - Сите нејасни случаеви се разгледуваат на стручен колегиум со соодветна видео презентација и се снимаат



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





- Во однос на токолиза најчесто се дава Атисобан , ретко б-миметици
- НСТ се прави од 23 г.н , најмногу 3 на ден
- НСТ интерпретација само во термински бремености!!! (40г.н)
- Зреење даваат од 23 г.н само една доза
- Стапка на преживување на предвремено породени во 23г.н е 50 % , во 25 г.н недела помеѓу 60 и70%
- Се дел од бројни студии кои се презентираат секоја недела на утринските состаноци
- По реферирање на дежурството посебни утрински состаноци имаат гинеколозите и акушерите
- Дежурството трае 24 часа , дежураат 4 специјалисти и 4 специјализанти





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Заклучоци/Научени лекции



www.mzh.gov.mk



- Престојот допринесе да се запознам со начинот и организацијата на работа на одделението за Патолошка бременост
- Да стекнам бројни познанства и истовремено да договорам соработка помеѓу двете Клиники
- За крај голема благодарност до Министерство за Здравство како и Клиниката за Гинекологија и Акушерство за укажаната можност за едукација во светски центар како АКХ

